



THE AIRE CENTRE
Advice on Individual Rights in Europe



annual regional

**RULE OF
LAW FORUM**

for south east europe

DEVETI GODIŠNJI REGIONALNI FORUM O VLADAVINI PRAVA ZA JUGOISTOČNU EVROPU

Ljudska prava u vanrednim okolnostima - uloga pravosuđa prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima

25 – 26. novembar 2022.
Hotel Rogner, Tirana

Прв ден

Сесија за отворање на настанот

Добредојде од организаторите и вовед во Форумот

Билјана Брејтвејт [Biljana Braithwaite], Програмска директорка за Западен Балкан, AIRE Центар
Горан Милетиќ [Goran Miletić], Директор за Европа и MENA, Civil Rights Defenders

09h30

Воведни обраќања

Виторе Туша [Vitore Tusha], Претседател на Уставниот суд на Албанија
Даријан Павли [Darian Pavli], Судија на Европскиот суд за човекови права (Албанија)
Елза Хастад [Elsa Håstad], Шведски амбасадор во Албанија
Аластер Кинг-Смит [Alastair King-Smith], Британски амбасадор во Албанија
Павел Усватов [Pavel Usvatov], Раководител на Програмата за владеење на правото во Југоисточна Европа, Фондацијата Конрад Аденауер

10h20

Главно обраќање

Инклузивна демократија и владеење на правото во време на криза

Роберт Спано [Robert Spano], Поранешен претседател на Европскиот суд за човекови права






10h40	Кафе пауза
11h00	Панел дискусија Судска контрола на вонредните мерки: <i>Модератор: Поранешната судијка на ЕСЧП Мирјана Лазарова Трајковска (Северна Македонија)</i> <ol style="list-style-type: none">1. Важноста на ефективната судска контрола за време на вонредна состојба – Судијка на ЕСЧП Ања Зајберт-Фор [Anja Seibert-Fohr] (Германија)2. Значењето на ефективната судска контрола за време на вонредна состојба – барања според членот 6 – Судија на ЕСЧП Ерик Венерштром [Erik Wennerström] (Шведска) – видео врска3. Значењето на ефективната судска контрола за време на вонредна состојба – барања според другите права на ЕСЧП – Судија на ЕСЧП Даријан Павли [Darian Pavli] (Албанија)
11h45	Прашања и придонеси
12h20	Ручек
13h30	Панел дискусија Демократска контрола на вонредните мерки <i>Модератор: Поранешен судија на ЕСЧП Леди Бјанку [Ledi Bianku] (Албанија)</i> <ol style="list-style-type: none">1. Границите на судската контрола и потребата од други, ефективни механизми за преиспитување на мерките за извршување – Судија на ЕСЧП Арнфин Бардсен [Arnfinn Bårdsen], <i>Претседател на оддел (Норвешка)</i>2. Барањето за законитост и употребата на „постапка во согласност со закон“ при воведувањето на вонредните мерки и вонредната состојба – Судија на ЕСЧП Јован Илиевски (Северна Македонија)3. Пропорционалноста и маргината на проценка што им се дава на владите за време на вонредна состојба - Судија на ЕСЧП Тим Ајке [Tim Eicke] (Обединето Кралство)4. Мерки за затворање (lockdown) - анализа на релевантната европска судска пракса – Судијка на ЕСЧП, Ивана Јелиќ [Ivana Jelic] (Црна Гора) – видео врска
14h15	Прашања и придонеси



14h40	Кафе пауза
15h00	Работни групи Работна група 1: Идни подобрувања во судството Судиите од регионот и Европскиот суд за човекови права, владините агенти и народните правобранители ќе разговараат за клучните научени лекции за време на пандемијата за да се обезбеди континуирана функционалност на судството и народниот правобранител во време на вонредна состојба и да се подобри ефикасноста на судството генерално. Модератор: <i>Поранешен судија на ЕСЧП Леди Бјанку [Ledi Bianku] (Албанија)</i> Работна група 2: Балансирање и почитување на човековите права за време на вонредна состојба Судиите од регионот и Европскиот суд за човекови права, владините агенти и народните правобранители ќе разговараат за нивната контрола на вонредните мерки за време на пандемијата, идентификувајќи ги случаите кои барале од нив да балансираат повеќекратни права, клучните научени лекции и најдобрата практика во однос на нивниот пристап. Модератор: <i>поранешна судијка на ЕСЧП Мирјана Лазарова Трајковска (Северна Македонија)</i> Работна група 3: Заштита на човековите права во време на вонредна состојба Претставниците на невладините организации и правните експерти ќе го разгледаат влијанието на пандемијата врз нивното обезбедување на услуги, ќе ги идентификуваат клучните области на грижа за нивните клиенти за време на пандемијата и ќе разговараат за тоа што тие сметаат дека е најефикасно средство за да се повикаат владите на одговорност. Модератор: <i>Џон Стауфер [John Stauffer], Директор за правни работи и заменик извршен директор, Civil Rights Defenders</i>
17h00	Крај на првиот ден
18h15	Коктел дочек во барот на хотелот Pirro
19h30	Вечера во ресторанот на хотелот Terrace



Втор ден

09h30	Преглед на дискусиите во работните групи Известување од работните групи Модератор: Судија на ЕСЧП Тим Ајке [Tim Eicke] (Обединето Кралство)
10h45	Кафе пауза
11h15	Панел дискусија Научени лекции – идни подобрувања во судството и обезбедување на одговори во согласност со Конвенцијата за време на вонредна состојба Модератор: Роберт Спано [Robert Spano], Поранешен претседател на Европскиот суд за човекови права <ol style="list-style-type: none">1. Политики за вакцинација (искуства од регионот и анализа на релевантната домашна и европска судска пракса) – Поранешен судија на ЕСЧП Леди Бјанку [Ledi Bianku] (Албанија)2. Практични мерки преземени од судовите за гарантирање на нивното работење за време на пандемијата - научени лекции и најдобра практика за примена во контекст на вонредни состојби и пошироко – Поранешна судијка на ЕСЧП Мирјана Лазарова Трајковска (Северна Македонија)
12h00	Прашања и придонеси
12h40	Заклучна дискусија Заклучоци од Форумо
13h00	Крај на Форумот
13h10	Ручек